

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/2019 и 110/2019) и член 22 став 1 од Законот за средно образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и („Службен весник на Република Македонија“ бр. 229/20) и член 3 од Законот за математичко-информатичка гимназија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/18), министерот за образование и наука ја донесе Наставната програма по предметот **програмирање** за IV (четврта) година математичко-информатичка гимназија.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА  
БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО



Наставна програма  
ПРОГРАМИРАЊЕ  
*модуларно дизајнирана*

за IV година  
Математичко-информатичка гимназија

Скопје, 2023 година

<b>Назив на наставната програма</b>	Програмирање
<b>Тип на наставна програма</b>	Задолжителна
<b>Кредитна вредност на наставната програма</b>	7(седум) ЕЦВЕТ <sup>1</sup> кредити (5+2, 2 кредита одговараат на 50 часа активности на ученикот од кои 18 часа за домашна работа, 12 часа за подготовка за писмени работи и 20 часа за самостојно учење)
<b>Ниво на квалификација</b>	IV(четврто) ниво
<b>Година на изучување</b>	IV (четврта)
<b>Број на часови неделно/годишно за реализација на наставната програма</b>	3/99
<b>Цели на наставна програма</b>	<p>Ученикот/ученичката:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- да ги продлабочи знаењата по информатика во областа на програмирањето и решавањето на проблеми и да ги применува стекнатите знаења во секојдневни ситуации, во соодветни предизвици како и во други наставни предмети.</li> <li>- да постигне самодоверба во примена на стекнатите програмерски и алгоритамски вештини за наоѓање, користење и презентирање на математичките аргументи.</li> <li>- да ја ценi убавината, моќта, корисноста и интернационалната димензија на информатиката и програмирањето и да извлекува задоволство од постигнатите резултати.</li> <li>- да развива логичко, критичко и креативно алгоритамско размислување.</li> </ul>

---

<sup>1</sup>Закон за Националната рамка на квалификации.

Модуларни единици на наставна програма	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ИЗБРАНИ АЛГОРИТМИ СО ГРАФОВИ (18 ЧАСА)</li> <li>• ПРОЦЕСИРАЊЕ НА СТРИНГОВИ (27 ЧАСА)</li> <li>• АЛГОРИТМИ СО ТЕХНИКИ ОД МАТЕМАТИКА (18 ЧАСА)</li> <li>• ГЕОМЕТРИСКИ АЛГОРИТМИ (15 ЧАСА)</li> <li>• ИЗБРАНИ СПЕЦИФИЧНИ АЛГОРИТМИ И ТЕХНИКИ (21 ЧАСА)</li> </ul>
Материјално-технички и просторни услови	<p>За постигнување на целите на наставата по програмирање неопходно е стручно осмислена и планирана примена на различни наставни средства и задолжително компјутер за секој ученик, со соодветно инсталирани програмски пакети и прилагодени привилегии за корисникот, поврзани на интернет. Наставникот треба да поседува преносен компјутер и опрема за проектирање.</p>
Норматив на наставен кадар	<p>Наставната програма по програмирање може да ја реализира:</p> <p>-наставник со завршени студии по информатика/наставна или друга насока, VII/1 или VIA според МРК и 240 ЕКТС;</p> <p>Стручно лице кое исполнува најмалку еден од следните услови:</p> <p>-да бил ментор на ученик кој бил награден на престижен меѓународен натпревар од соодветната област;</p> <p>- научен степен доктор на информатички науки;</p> <p>-да е запишан на докторски студии на соодветната област;</p> <p>-да има стекнато научен степен на доктор на науки на соодветната област.</p>

Модуларна единица 1: ИЗБРАНИ АЛГОРИТМИ СО ГРАФОВИ (18 ЧАСА)				
Ред. број	Резултати од учење	Содржини и поими	Активности и методи	Критериуми на оценување*
1	<p><b>Ученикот/ученичката ќе биде способен/а да:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Објаснува функционалност на избрани алгоритми за работа со графови;</li> <li>- Имплементира програмски код за избрани алгоритми за работа со графови;</li> <li>- Решава проблемски задачи кои во решението вклучуваат избрани алгоритми за работа со графови.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проток низ мрежа</li> <li>- Метод на Форд-Фулкерсон</li> <li>- Едмонд-Карпов алгоритам</li> <li>- Алгоритам на Диниц</li> <li>- Моделирање на проток во граф</li> <li>- Примена кај мининален отсек (minimum cut), повеќеизворен/повеќеслив ен граф, граф со темиња со капацитет</li> <li>- Впарување (matching) кај графови</li> <li>- Максимално впарување кај нетежински бипартитен граф</li> <li>- Максимално впарување кај тежински бипартитен граф</li> <li>- Максимално впарување кај нетежински граф</li> </ul>	<p>Наставникот започнува дискусија со учениците преку навраќање на претходно изучени алгоритми, го објаснува и презентира концептот на проток низ мрежа, и во сукцесивни активности ги објаснува избраните алгоритми</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наставникот објаснува за впарување кај графови и прави преглед на различните варијатни на овој проблем</li> <li>• Наставникот прави преглед на избрани алгоритми кај специјални типови на графови, и во сукцесивни</li> </ul>	<p><b>Ученикот/ученичката може да:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Дава пример дефиниции за проток низ мрежа, впарување кај граф, бипартитен граф и ојлеров граф;</li> <li>1.2. Објаснува различни варијанти на проблемот на впарување кај графови;</li> <li>1.3. Идентификува дали одреден проблем се решава со примена на изучените алгоритми и техники;</li> <li>1.4. Имплементира код во програмски јазик за изучените алгоритми за графови;</li> <li>1.5. Креира решенија за проблемски задачи кои во решението вклучуваат избрани алгоритми за работа со графови.</li> </ol>

\*Внесени се стандарди/индикатори за постигнување на резултатите од учењето врз основа на кои се определуваат критериумите за оценување.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Максимално впарување кај тежински граф</li> <li>- Алгоритми кај специјални типови на графови</li> <li>- Насочен нецикличен граф - ННГ (најкратки/најдолги патишта, бројење патишта, претворање на општ граф во ННГ)</li> <li>- Дрва (изминување, барање на артикулацииски точки и мостови, најкраток пат, дијаметар на тежинско дрво)</li> <li>- Ојлеров граф</li> <li>- Бипартитен граф</li> </ul> <p><b>Поими:</b></p> <p>Проток во граф, Бипартитност на граф, извор, слив, Артикулациска точка и мост кај граф, Метод на Форд-Фулкерсон, Едмонд-Карпов алгоритам, Алгоритам на Диниц, минимален отсек, Ојлеров граф, Впарување</p>	<p>активности ги објаснува избраните алгоритми</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Учениците ги имплементираат презентираните алгоритми</li> <li>• Учениците решаваат проблемски задачи кои во решението вклучуваат некој од изучените алгоритми</li> </ul> <p><b>Методи:</b> дискусија, дијалог, презентација, илустрација, учење преку откривање-истражување, практична работа на компјутер - решавање на проблемски задачи</p>	
--	---	--	--

Модуларна единица 2: ПРОЦЕСИРАЊЕ НА СТРИНГОВИ (27 ЧАСА)				
Ред. број	Резултати од учење	Содржини и поими	Активности и методи	Критериуми на оценување*
1	<p><b>Ученикот/ученичката ќе биде способен/а да:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Објаснува функционалност на избрани специфични структури и алгоритми за работа со стрингови;</li> <li>- Имплементира програмски код за избрани структури и алгоритми за работа со стрингови;</li> <li>- Решава проблемски задачи кои во решението вклучуваат избрани алгоритми за работа со стрингови.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Основни и адхок проблеми за процесирање на стрингови</li> <li>- Кодирање, декодирање, криптирање, декриптирање</li> <li>- Број на појавувања, парсирање на влез, регуларни изрази, форматирање на излез</li> <li>- Совпаѓање (matching) стрингови</li> <li>- Алгоритам на Кнут-Морис-Прат (КМП)</li> <li>- Подударање на стрингови во 2Д мрежа</li> <li>- Процесирање на стрингови со динамичко програмирање (ДП)</li> </ul>	<p>Наставникот започнува дискусија со учениците преку навраќање на претходно изучени техники и алгоритми кои може да се применат и над стрингови</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Учениците решаваат множество избрани основни и адхок проблеми со стрингови</li> <li>• Наставникот презентира техники и алгоритми за подудирање на стрингови и нивно процесирање и во сукцесивни активности ги објаснува избраните алгоритми</li> </ul>	<p><b>Ученикот/ученичката може да:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Описува начини на кодирање, декодирање, криптирање, декриптирање како можни трансформации на стрингови;</li> <li>1.2. Демонстрира различни алгоритми за работа со стрингови;</li> <li>1.3. Објаснува различни специфични структури на податоци за работа со стрингови;</li> <li>1.4. Препознава дали одреден проблем се решава со примена на изучените алгоритми и структури;</li> <li>1.5. Имплементира програмски јазик за изучените алгоритми за стринови;</li> <li>1.6. Креира решенија за проблемски задачи кои во решението вклучуваат избрани алгоритми за работа со стрингови.</li> </ol>

\*Внесени се стандарди/индикатори за постигнување на резултатите од учењето врз основа на кои се определуваат критериумите за оценување.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Порамнување на стрингови (Левенштејново растојание)</li> <li>- Најдолга заедничка подниза</li> <li>- Некласично процесирање стрингови со ДП           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Примена на Trie од суфиксни дрвца</li> <li>• Примена на Дрво од суфиксни дрвца</li> </ul> </li> <li>- Подударање на стингови</li> <li>- Најдолг повторен подстринг во стринг</li> <li>- Најдолг заеднички потстринг</li> <li>• Креирање и примена на Низа од суфиксни дрвца</li> <li>- Подударање на стингови</li> <li>- Најдолг заеднички префикс</li> <li>- Најдолг повторен подстринг во стринг</li> <li>- Најдолг заеднички потстринг</li> </ul> <p><b>Поими:</b> Кодирање, декодирање, криптирање, декриптирање,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Учениците ги имплементираат презентираните алгоритми</li> <li>• Учениците решаваат проблемски задачи кои во решението вклучуваат некои од изучените алгоритми</li> <li>• Наставникот прави презентација на структури кои организирано чуваат суфиксни дрвца и објаснува алгоритми кои се применуваат врз соодветните структури</li> <li>• Учениците ги имплементираат презентираните структури и алгоритми кои се применуваат врз соодветните структури</li> <li>• Учениците решаваат проблемски задачи кои во решението вклучуваат некои од изучените структури и алгоритми кои</li> </ul>	
--	---	--	--

		<p>Подударање (matching) на стрингови, Алгоритам на Кнут-Морис-Прат (КМП), Порамнување на стрингови (Левенштейново растојание), Trie од суфиксии</p>	<p>се применуваат врз соодветните структури</p> <p><b>Методи:</b> дискусија, дијалог, презентација, илустрација, учење преку откривање-истражување, практична работа на компјутер - решавање на проблемски задачи</p>	
--	--	--	---	--

Модуларна единица 3: АЛГОРИТМИ СО ТЕХНИКИ ОД МАТЕМАТИКА (18 ЧАСА)				
Ред. број	Резултати од учење	Содржини и поими	Активности и методи	Критериуми на оценување*
1	<p>Ученикот/ученичката ќе биде способен/а да:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Објаснува функционалност на избрани специфични структури и алгоритми со техники од математика;</li> <li>- Имплементира програмски код за избрани структури и алгоритми со техники од математика;</li> <li>- Решава проблемски задачи кои</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Адхок математички проблеми</li> <li>- Математички симулации</li> <li>- Наоѓање шаблон или формула</li> <li>- Повеќедимензионални мрежи од податоци (grid)</li> <li>- Бројни системи и секвенци</li> <li>- Манипулација со полиноми</li> <li>- Останати проблеми</li> </ul>	<p>Дискусија на наставникот со учениците преку навраќање на претходно разгледувани проблеми кои побарувале конкретни знаења од математика</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Учениците решаваат множество избрани адхок математички проблемски задачи, систематизирани во</li> </ul>	<p>Ученикот/ученичката може да:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Набројува категории на проблемски задачи со знаења од математиката;</li> <li>1.2. Објаснува различни алгоритми за работа со големи цели броеви;</li> <li>1.3. Препознава дали одреден проблем се решава со примена на конкретни математички знаења и техники;</li> </ol>

\*Внесени се стандарди/индикатори за постигнување на резултатите од учењето врз основа на кои се определуваат критериумите за оценување.

	<p>во решението вклучуваат избрани алгоритми со техники од математика.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Работа со големи цели броеви (Big integer)</li> <li>• Комбинаторни проблеми <ul style="list-style-type: none"> <li>- Фибоначиеви броеви</li> <li>- Биномни коефициенти</li> <li>- Каталанови броеви</li> </ul> </li> <li>• Проблеми од теорија на броеви <ul style="list-style-type: none"> <li>- Прости броеви</li> <li>- НЗД и НЗС</li> <li>- Разложување на прости делители и примени</li> </ul> </li> <li>• Веројатносни алгоритми</li> <li>• Степенување на матрици</li> </ul> <p><b>Поими:</b> Бројни системи, Big integer, Каталанови броеви, Мрежи од податоци</p>	<p>категории од страна на наставникот</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наставникот презентира техники и алгоритми за работа со големи цели броеви</li> <li>• Учениците ги имплементираат презентираните алгоритми</li> <li>• Учениците решаваат проблемски задачи кои во решението вклучуваат некој од изучените алгоритми</li> <li>• Наставникот прави презентација на техники и алгоритми и ги поттикнува учениците за самостојно истражување во наведените области</li> <li>• Учениците ги имплементираат изучените и истражените алгоритми</li> <li>• Учениците решаваат проблемски задачи кај кои решението вклучува некој од изучените алгоритми</li> </ul>	<p>1.4. Направи имплементација во програмски јазик за изучените алгоритми кои побаруваат конкретни математички техники;</p> <p>1.5: Креира решенија за проблемски задачи кои во решението вклучуваат избрани алгоритми кои побаруваат конкретни математички техники.</p>
--	--	---	--

		<b>Методи:</b> дискусија, дијалог, презентација, илустрација, учење преку откривање-истражување, практична работа на компјутер - решавање на проблемски задачи	
--	--	--	--

Модуларна единица 4: ГЕОМЕТРИСКИ АЛГОРИТМИ (15 ЧАСА)				
Ред. број	Резултати од учење	Содржини и поими	Активности и методи	Критериуми на оценување*
1	<b>Ученикот/ученичката ќе биде способен/а да:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Објаснува функционалност на избрани специфични структури и алгоритми за работа со геометриски елементи;</li> <li>- Имплементира програмски код за избрани структури и алгоритми за работа со геометриски елементи;</li> <li>- Решава проблемски задачи кои во решението вклучуваат избрани алгоритми за работа</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Карактеристики и специфики на проблемски задачи кои вклучуваат геометрија</li> <li>- Основни геометриски елементи – структури, алгоритми, библиотеки</li> <li>- Точки</li> <li>- Линии (отсечки, вектори,...)</li> <li>- Кругови</li> <li>- Триаголници</li> <li>- Четириаголници</li> </ul>	<p>Дискусија на наставникот со учениците преку навраќање на претходно разгледувани проблеми кои побарувале конкретни знаења од геометрија.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наставникот презентира карактеристики и специфики на проблемски задачи кои вклучуваат геометрија</li> <li>• Наставникот презентира структури на податоци преку кои може да се</li> </ul>	<b>Ученикот/ученичката може да:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Набројува категории на проблемски задачи со елементи од геометријата.</li> <li>1.2. Описува различни структури на податоци за претставување на геометриски елементи;</li> <li>1.3. Имплементација во програмски јазик за изучените структури на податоци за претставување на геометриски елементи;</li> </ul>

\*Внесени се стандарди/индикатори за постигнување на резултатите од учењето врз основа на кои се определуваат критериумите за оценување.

	<p>со геометриски елементи.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Алгоритми кај многуаголници, со библиотеки</li> <li>- Репрезентација на многуаголници</li> <li>- Периметар на многуаголник</li> <li>- Површина на многуаголник</li> <li>- Проверка дали многуаголникот е конвексен</li> <li>- Проверка дали дадена точка е во многуаголник</li> <li>- Сечење на многуаголник со права</li> <li>- Наоѓање конвексна обвивка (convex hull) на множество точки</li> </ul> <p><b>Поими:</b> Конвексна обвивка (convex hull)</p>	<p>претстават одредени геометриски елементи</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Учениците ги имплементираат презентираните структури на податоци и решаваат избрани геометриски проблемски задачи</li> <li>• Наставникот презентира алгоритми за работа со елементи од геометрија</li> <li>• Учениците ги имплементираат презентираните алгоритми</li> <li>• Учениците решаваат проблемски задачи кои во решението вклучуваат некој од изучените алгоритми</li> </ul> <p><b>Методи:</b> дискусија, дијалог, презентација, илустрација, учење преку откривање-истражување, практична работа на компјутер - решавање на проблемски задачи</p>	<p>1.4. Објасни избрани алгоритми за манипулација со геометриски елементи;</p> <p>1.5: Имплементација во програмски јазик за изучените алгоритми за манипулација со геометриски елементи;</p> <p>1.6: Креира решенија за проблемски задачи кои во решението вклучуваат избрани алгоритми за манипулација со геометриски елементи.</p>
--	---------------------------------	--	--	---

Модуларна единица 5: ИЗБРАНИ СПЕЦИФИЧНИ АЛГОРИТМИ И ТЕХНИКИ (21 ЧАСА)				
Ред. број	Резултати од учење	Содржини и поими	Активности и методи	Критериуми на оценување*
1	<p><b>Ученикот/ученичката ќе биде способен/а да:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Објаснува, имплементира и користи напредни техники за пребарување и напредни техники на динамичко програмирање при решавање на проблемски задачи;</li> <li>- Креира програмски решенија за специфични проблеми од алгоритамско програмирање.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Напредни техники на пребарување</li> <li>- Пребарување со поврат (backtracking) со користење на битмаски</li> <li>- Пребарување на простор на сложени состојби со BFS или алгоритам на Дикстра</li> <li>- Наоѓање на пол-пат (Meet in the middle) – пребарување во две насоки</li> <li>- Решавање на избрани проблемски задачи со пребарување кои ги отсликуваат разгледаните техники</li> </ul>	<p>Наставникот преку презентација и дискусија ги објаснува напредните техники за пребарување</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наставникот преку презентација и дискусија ги објаснува напредните техники на динамичкото програмирање</li> <li>• Учениците имплементираат решенија за изучените техники</li> <li>• Учениците решаваат проблеми за чие решавање се користат изучените техники</li> <li>• Учениците истражуваат за проблемски задачи од</li> </ul>	<p><b>Ученикот/ученичката може да:</b></p> <p>1.1. Објаснува алгоритми и напредни техники за пребарување кои се среќаваат во алгоритамското програмирање;</p> <p>1.2. Објаснува алгоритми и напредни техники за динамичко програмирање;</p> <p>1.3. Имплементира програмски решенија за изучените техники;</p> <p>1.4. Изработува програмски решенија за проблеми за чие решавање се користат изучените техники;</p> <p>1.5. Идентификува специфични проблеми од интерес од областа на алгоритамско програмирање;</p> <p>1.6. Изработува програмски решенија за избрани проблемски задачи.</p>

\*Внесени се стандарди/индикатори за постигнување на резултатите од учењето врз основа на кои се определуваат критериумите за оценување.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Напредни техники на динамичко програмирање (ДП)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ДП со битмаски</li> <li>- Преглед на општи параметри кај ДП</li> <li>- Техники за справување со премалку меморија</li> <li>- Техники за справување со премалку време</li> <li>• Решавање на избрани проблемски задачи со ДП кои ги отсликуваат разгледаните техники</li> <li>• Истражување за проблемски задачи од интерес за учениците и креирање на листа од проблеми</li> <li>• Дискутирање на решенија и решавање на избраните проблемски задачи</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Поими:</b> Битмаска, Наоѓање на пол-пат (Meet in the middle)</p>	<p>нивен интерес и заедно со наставникот креираат листа од задачи за натамошно разгледување</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дискусија на решенија на избраните задачи</li> <li>• Учениците ги имплементираат решенијата на избраните проблемски задачи</li> </ul> <p><b>Методи:</b> дискусија, дијалог, учење преку откривање-истражување, практична работа на компјутер - решавање на програми</p>	
--	--	--	--

Оценување на постигањата на учениците	<p>Во текот на наставата по <b>програмирање</b> се препорачува формативно следење кое вклучува изработка и водење портфолио на учениците што опфаќа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- собирање показатели (ученички изработки на компјутер) за секој ученик посебно;</li> <li>- тековни (формативни) однапред подготвени евалвациони листи за секој ученик посебно кои се изработуваат по конкретната негова активност.</li> </ul> <p>На крајот на секое тримесечје, врз основа на сознанијата од формативното оценување, се реализира микросумативното оценување.</p> <p>Согласно природата на програмата по предметот <b>програмирање</b> оценувањето може да се реализира усно, практично, со презентација и слично.</p> <p>Ученикот се оценува со бројчана оценка.</p> <p>Наставникот, според своето согледување, може да го проверува знаењето со усни одговори на учениците, со тестови според модуларните единици, домашни задачи и друго.</p>
Литература и други извори	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Учебник по програмирање избран на ниво на училиштето и одобрен од страна на министерот за образование и наука;</li> <li>- Збирки задачи;</li> <li>- Интернет, образовни софтвери и ресурси;</li> <li>- интегрирана околина за програмирање и демо програми;</li> <li>- аудио-визуелни средства.</li> </ul>
Почеток на имплементација на наставната програма	Учебна 2023/2024 година
Институција/ носител на програмата	Биро за развој на образованието (БРО)

Потпис и датум на донесување на наставната програма	6р.13-6691/2 4.7.2023 година	МИНИСТЕР, Doc. Dr. Jeton Shaqiri
Датум на ревизија		